



## НАСОКИ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИОТ ПРАШАЛНИК

Безбедносниот прашалник, уреден со Правилникот за формата и содржината на обрасците на безбедносниот прашалник и на безбедносните сертификати („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.123/20) е образец што се пополнува од страна на лицето кандидат кој има потреба да поседува безбедносен сертификат (национален, НАТО или ЕУ) во зависност од степенот на класифицираните информации (ДОВЕРЛИВО, СТРОГО ДОВЕРЛИВО или ДРЖАВНА ТАЈНА) до кои тоа лице е потребно да има пристап согласно принципот „потребно е да знае“. Безбедносниот прашалник се пополнува електронски, лично од страна на кандидатот, на македонски јазик со кирилско писмо.

Безбедносниот прашалник содржи вкупно 8 страници, вклучувајќи ја и Изјавата којашто е составен дел од Безбедносниот прашалник. Прашањата на кои треба да се одговори се поделени на 21 (дваесет и една) група, а некои од групите се поделени во подгрупи. Задолжително е да се одговори на секое прашање. Доколку за одредени прашања немате одговор потребно е истите да се обележат со „х“ или „/“. На прашањата на кои е потребно да се одговори со „ДА“ или со „НЕ“, потребно е да се впише или да се заокружи точниот одговор, а за прашањата за кои ви недостасува одговор треба да се наведе „немам одговор“. По пополнувањето, прашалникот и Изјавата се печатат и кандидатот лично ја потпишува Изјавата со пенкало.

Прашањата на кои треба да се одговори во Безбедносниот прашалник се поделени на следниве групи:

### 1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

**Потребно е да се наведе:**

- **Име татково име и презиме**- се наведува целосното лично име, татково име и презиме на кандидатот
- **Датум на раѓање** - се наведува точниот датум, месец и година на раѓање.
- **Место на раѓање** - се наведува точното место на раѓање (населено место, општина, град и држава на раѓање).
- **Единствен матичен број на граѓанинот** – се наведува ЕМБГ од личен документ за идентификација (пр. 1212xxxxxxxx).



## 2. ДРУГИ ИМИЊА И ПРЕЗИМИЊА

Потребно е да се наведат другите имиња и презимиња кои сте ги користеле и временскиот период кога сте ги користеле (на пр. моминско име и презиме како и име и презиме од поранешен брак, поранешни имиња и презимиња).

**Име и презиме** - се наведува и периодот, односно месецот и годината од кога до кога истите се користени.

## 3. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА:

- **Број на лична карта** - се наведува датумот на издавање на личната карта, како и датумот од кога до кога важи истата.

- **Број на патна исправа** - се наведува датумот на издавање на патната исправа, како и датумот од кога до кога важи истата.

## 4. ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

- **Телефон на работа** – се наведува број на фиксен телефон на работното место (пр. 00389 02 xxx xxx)

- **Мобилен телефон** - се наведува број на службен или приватен мобилен телефон (пр. 0038970 xxx xxx)

- **Електронска пошта** - се наведува приватен или службен е-маил (пр. [t.andreev@yahoo.com](mailto:t.andreev@yahoo.com)).

## 5. ДРЖАВЈАНСТВО

### ДРЖАВЈАНСТВО НА ДРУГИ ДРЖАВИ

- Се наведува името на државата, година на стекнување на државјанството, како и основата за стекнување на истото.

### ПОРАНЕШНИ ДРЖАВЈАНСТВА

- Се наведува името на државата, година на стекнување на државјанството, како и основата за стекнување на истото.

**Дали во моментот сте во процес на добивање на државјанство од друга држава освен Република Северна Македонија? Ако да, која е таа држава?**

- Се одговара со „ДА“ или со „НЕ“ и во случај на потврден одговор се наведува името на државата.

## 6. АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ

**Наведете ги адресите каде имате живеено, почнувајќи од сегашната (#1) па наназад. Сите периоди мора да бидат наведени.**

- Се наведуваат сите адреси каде што сте живееле како и периодот од кога до кога (месец и година) сте живееле на таа адреса. Исто така, се наведува и привремената адреса на живеење.



## 7. ОБРАЗОВАНИЕ

Наведете ги образовните институции кои сте ги посетувале, почнувајќи од средно училиште па наваму, почнувајќи со најпоследното (#1) па наназад.

- Се наведува називот и седиштето на сите образовни институција кои сте ги посетувале, периодот од кога до кога (месец и година) сте ги посетувале, степенот на стекнатата диплома, како и годината на завршување на образованието.

Доколку дел од образованието или стручното усовршување го имате завршено во друга држава наведете го периодот, образовната институција и државата (образложете подетално пр. размена на студенти, специјализации и сл.)

## 8. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Потребно е да се наведат **вашиите вработувања, почнувајќи од моменталното (#1) па наназад**, периодот од кога до кога (месецот и годината) сте биле на наведеното работно место, назив и седиште на работодавачот, работното место, име и презиме на непосредно претпоставеното лице со телефонски број за контакт.

## 9. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Наведете три лица кои добро ве познаваат и живеат во Република Северна Македонија. Тие треба да бидат добри пријатели, колеги, цимери од факултет и сл. Не ги наведувајте вашиот брачен другар, поранешните сопружници или други роднини и обидете се да не наведете некој кој е наведен на друго место во овој формулар.

- Се наведува името презимето и адресата на живеење и телефонскиот број на секое од наведените лица.

## 10. БРАЧНА СОСТОЈБА

Потребно е да се заокружи точниот одговор за да ја покажете вашата моментална брачна состојба и соодветно да наведете податоци за вашиот брачен/вонбрачен другар во графата а), односно за вашиот поранешен брачен другар во графата б).

## 11. СЕМЕЈСТВО

- Потребно е да се наведат имињата и презимињата на децата, датумот и местото на раѓање, матичниот број и државјанството.

- Потребно е да се наведат лицата постари од 18 години кои живеат со кандидатот во исто домаќинство (име и презиме, сродство, датум и место на раѓање, матичен број, државјанство).

- Потребно е да се наведат податоците за родителите на кандидатот и на брачниот/вонбрачниот другар (име и презиме, датум и место на раѓање, матичен број, државјанство).



## **12. ВОЕНА И ПОЛИЦИСКА СЛУЖБА**

Потребно е да се заокружи точниот одговор „ДА“ или „НЕ“ и соодветно да се наведе воената пошта или полициската единица - установа каде сте биле на служба, како и чинот што сте го поседувале.

## **13. АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДРУГИ ДРЖАВИ**

Потребно е да се заокружи точниот одговор „ДА“ или „НЕ“. Ако сте одговориле со „ДА“ под а), б) или в) во полето подолу наведете ги датумите, имињата на фирмите, институциите и лицата, и дадете објаснување за вашата активност.

## **14. ПРЕСТОЈ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ**

Потребно е да се наведат другите држави каде имате престојувано подолго од 3 месеци, почнувајќи со последната (#1) па наназад (се наведува периодот од кога до кога сте престојувале, причината како и адресата, градот и државата).

## **15. ПОДАТОЦИ ЗА КАЗНЕНА И ПРЕКРШОЧНА ЕВИДЕНЦИЈА**

- Потребно е да се наведат сите информации за записи независно дали тие се избришани од судските евиденции или не, дали во моментот на пополнување на Безбедносниот прашалник се водат против вас некои кривични или прекршочни постапки.

- Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите дали против вас се водат правосилни или неправосилни судски пресуди или решенија на државните органи, не наведувајќи ги малите сообраќајни казни (пр. казна за погрешно паркирање).

Доколку вашиот одговор е потврден, потребно е да објасните детално за кое дело станува збор, кога и на кој суд се водела постапката и исходот од истата/истите.

## **16. АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ОПОЈНИ ДРОГИ И/ИЛИ АЛКОХОЛ**

Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите:

- дали сте користеле или сте корисник на опојни дроги или други психотропни супстанции;

- дали сте биле или сте инволвирани во нелегално производство или продажба на опојни дроги или психотропни супстанции;

- дали сте биле или сеуште сте зависник од алкохол.

Доколку на некое од овие прашања сте одговориле потврдно, потребно е да дадете детално образложение под кои услови и за која цел сте го правеле тоа.



## 17. ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

- Потребно е да се впишат податоци, односно целосно име на матичната установа, целосно име и презиме на матичниот лекар и негов контакт телефон (пр. 02/... 070/XXX XXX).

- Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите дали сте се лекувале од психички болести.

Доколку сте одговориле позитивно, потребно е да наведете од кои болести било тоа, во кој временски период и колку време траело/трае лекувањето.

## 18. ПРЕТХОДНИ БЕЗБЕДНОСНИ СЕРТИФИКАТИ

Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите:

- дали претходно сте имале важечки безбедносен сертификат;

- дали некогаш вашето барање за издавање на безбедносен сертификат ви било одбиено од страна на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации;

- дали некогаш ви бил одземен веќе издадениот безбедносен сертификат пред истекот на рокот на неговото важење од страна на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Тука не се зема во предвид административното (службеното) намалување на степенот на безбедносниот сертификат согласно принципот „потребно е да знае“.

Доколку вашиот одговор на овие три прашања е потврден, потребно е да дадете податоци за тоа во кој временски период сте имале безбедносен сертификат и за потребите на кој работодавач, кој бил видот и степенот на безбедносниот сертификат и периодот на неговата важност. Доколку не сте во можност да ги впишете точните датуми, доволно е да се опфати временскиот период во кој што сте работеле за потребите на работодавачот.

Доколку ви било одбиено барање за безбедносен сертификат или ви бил одземен издадениот безбедносен сертификат, потребно е да го наведете видот и степенот на безбедносниот сертификат и да одговорите дали сте се жалеле на одлуката. Во случај на потврден одговор, потребно е да наведете кој бил резултатот од жалбената постапка.

## 19. ЛИЧНА ФИНАНСИСКА И ИМОТНА СОСТОЈБА

- Потребно е да ги наведете редовните месечни приходи изразени во денари.

- Потребно е да наведете доколку имате други приходи, независно по кои основи, заедно сите изразени во денари.



- Потребно е да ја наведете приближно вкупната пазарна вредност на недвижниот и движниот имот и паричните средства што ги поседувате, исто така изразени во денари.
- Потребно е да го наведете целиот износ изразен во денари, доколку имате финансиски обврски-кредити (станбен, потрошувачки...итн.)
- Потребно е да одговорите со „ДА“ или „НЕ“ дали сте имале даночни прекршоци по кој и да е основ. Доколку одговорите со „ДА“, потребно е да ги наведете прекршоците и нивниот период на извршување.

## 20. БЕЗБЕДНОСЕН РИЗИК

Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите:

- дали некогаш сте биле член на организација која има за цел насилно рушење на уставниот поредок на Република Северна Македонија, како и на која и да било земја членка на НАТО и ЕУ;
- дали некогаш сте биле вклучени во активности кои имале за цел насилно рушење на уставниот поредок на Република Северна Македонија, како и на која било земја членка на НАТО и ЕУ;
- дали некогаш сте биле вклучени во какви и да се терористички активности во Република Северна Македонија, како и надвор од неа.

Доколку на некое од наведените прашања сте одговориле со „ДА“, потребно е да дадете подетално објаснување за која активност станува збор, време и место на извршување.

## 21. СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Потребно е да заокружите „ДА“ или „НЕ“ за да одговорите дали моментално имате или порано сте имале активни профили на социјалните мрежи на интернет (пр. Facebook, Twiter, LinkedIn...итн...).

Доколку одговорите со „ДА“, потребно е да ги наведете називите на социјалните мрежи и вашите кориснички имиња (пр. Facebook, Instagram- Adrea\_tea21...).